

<b>Предметна програма од втор циклус студии</b>			
1.	<b>Наслов на наставниот</b>	Управување со средства и извори	
2.	<b>Код</b>	ФМЗ103	
3.	<b>Студиска програма</b>	Финансиски менаџмент	
4.	<b>Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)</b>	Економски институт, Скопје, УКИМ	
5.	<b>Степен (прв, втор, трет циклус)</b>	VIIa-120	
6.	<b>Академска година/семестар</b>	2017/2018 2 семестар	<b>7. Број на ЕКТС</b> 12
8.	<b>Наставник</b>	Проф.д-р Татјана Петковска - Мирчевска Проф. д-р Неда Петроска - Ангеловска	
9.	<b>Предуслови за запишување на предметот</b>	Завршен прв циклус студии (180 кредити)	
10.	<p><b>Цели на предметната програма (компетенции):</b>  Преку спознавањето со основните содржини на предметот се има за цел студентите да се воведат во проблематиката за управување со средствата, изворите на средства и ликвидноста во претпријатијата.</p> <p><b>Оспособен за (компетенции):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Студентите треба да се стекнат со теоретски и практични знаења за современите класични и алтернативни приоди во управувањето и предвидувањето на одделните видови средства и извори, можностите за нивно финансирање</li> <li>• Стекнување на знаења за анализирање на ликвидноста на претпријатијата преку основните индикатори на ликвидност и начините на управување со ликвидноста во претпријатијата</li> <li>• Оспособување на студентите за самостојно анализирање на расположливи податоци за претпријатијата кои влијаат на обемот и структурата на средствата и изворите на средства на претпријатијата, а оттаму и на ликвидноста, и преземање на мерки за нивно подобрување.</li> </ul>		
11.	<p><b>Содржина на предметната програма:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поим за средства и обврски</li> <li>• Управување со постојаните средства на претпријатијата</li> <li>• Оптимална големина и структура на обртните средства</li> <li>• Мерки и методи за рационално работење со обртните средства</li> <li>• Финансирање на обртните средства на претпријатијата</li> <li>• Оптимализација на структурата на капиталот на претпријатијата</li> <li>• Управување со ликвидноста на претпријатијата</li> </ul>		
12.	<p><b>Методи на учење:</b>  Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и учество на истакнати стручњаци од пракса.</p>		

13.	<b>Вкупен расположлив фонд на време</b>		15 недели 12 ЕКТС x 30 часови = 360 часови		
14.	<b>Распределба на расположливо време</b>		60+30+270 = 360 часови		
15.	<b>Форми на наставните активности</b>	15.1.	Предавања-теоретска настава	60 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови	
16.	<b>Други форми на активности</b>	16.1.	Проектни задачи	80 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	80 часови	
		16.3.	Домашно учење	110 часови	
17.	<b>Начин на оценување</b>				
	17.1.	Тестови			60 бодови
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			30 бодови
	17.3.	Активност и учество			10 бодови
18.	<b>Критериуми за оценување (бодови/оценка)</b>	до 61 бода		5 (пет) (F)	
		од 61 до 68		6 (шест) (E)	
		од 69 до 76		7 (седум) (D)	
		од 77 до 84		8 (осум) (C)	
		од 85 до 92		9 (девет) (B)	
		од 93 до 100		10 (десет) (A)	
19.	<b>Услов за потпис и полагање на завршен испит</b>	Редовност на настава и вежби, проектна задача			
20.	<b>Јазик на кој се изведува наставата</b>	Македонски јазик			
21.	<b>Метод на следење на квалитетот на</b>	Механизми на интерна евалуација			
22.	<b>ЛИТЕРАТУРА</b>				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач
	1.	Block S., Hirt G	Основи на финансиски менаџмент	McGraw-Hill Irvin, Превод од Влада на РМ	2008

		2.	Ричард А. Бејли, Стјуард Ц. Мајерс, френклин Ален	Принципи на корпоративни финансии	Арс Лamina,Превод од Влада на РМ	2011
		3.	Ричард А. Бејли, Стјуард Ц. Мајерс, френклин Ален	Принципи на корпоративни финансии	Арс Лamina,Превод од Влада на РМ	2011
		4.	Неда Петроска- Ангеловска, Татјана Петковска- Мирчевска	Интерна скрипта од предавања	Економски институт	2013
	<b>22.2.</b>	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Б. Трајковски, Г.Трајковска	Управување со обртни средства и деловно предвидувањ е	Економски факултет- Прилеп	2000
		2.	Сашо Арсов	Финансиски менаџмент	Економски факултет- Скопје	2008
		3.	James Van Horne	Основе финансиског менаџмента	Превод на хрватски јазик, МАТЕ – Загреб	2002